



**Општина Охрид
Градоначалник**

Врз основа на член 50, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр 5/02), член 306 став 2 од Законот за социјална заштита (Сл. Весник бр. 104 од 23.05.2019 година), Одлука на Советот на општина Охрид број 08-2982/10 од 15.03.2022 година, како и програмата за социјална и здравствена заштита на општина Охрид за 2022 година, Градоначалникот на општина Охрид го донесе следниот:

Градоначалник

Димитар Влахов бр.
57
6000 Охрид

Тел. (046) 262-469
Факс. (046) 262-545
www.ohrid.gov.mk

**ПРАВИЛНИК
финансиска поддршка на верифицирана организација/институција
која ќе спроведе обука на лица кои ќе се стекнат со сертификат за
Личен асистент на лица со попреченост**

Член 1

Со овој Правилник се утврдуваат начинот, критериумите и постапката за финансиска поддршка на организација/институција која ќе спроведе и води процес за обука на лица кои ќе се стекнат со сертификат за Личен асистент на лица со попреченост.

1. Општи одредби

Член 2

Општина Охрид за буџетската 2022 година, согласно програмата за социјална и здравствена заштита предвидува финансиски да поддржи верифицирана организација/институција која работи на територијата на општина Охрид и која ќе спроведе и води процес за обука на лица кои ќе се стекнат со сертификат за завршена обука за лична асистенција, верифицирана од ЈУ Центар за образование на возрасни.

Личната асистенција на лица со попреченост е услуга од социјална заштита, преку која се обезбедува поддршка на лицата со потешка и најтешка телесна попреченост и лицата со целосно оштетен вид на возраст од 18 до 65 години во нивното осамостојување, согласно нивните индивидуални потреби.

Општина Охрид со овој јавен повик ќе избере организација/институција која согласно член 22 од Законот за образование на возрасни и Правилникот за начинот на верификација на установите и институциите за образование на возрасни поседува Решение за верификација на институцијата за образование на возрасни и е подготвена да координира комплетна услуга за обезбедување на лична асистенција на лица со попреченост. Притоа општина Охрид се обврзува да го покрие надоместокот за обуката за стекнување со сертификат за



личен асистент на лица со попреченост која ќе има обврска да ја спроведе избраната организација или институција.

Вкупната финансиска поддршка за оваа намена изнесува 240.000,00 денари. Средствата ќе се исплатат откако избраната организација или институција ќе достави финален извештај за реализирана обука со прилог: копија од сертификатите на минимум 10 обучени лица;.

Градоначалник

Димитар Влахов бр.
57
6000 Охрид

Тел. (046) 262-469
Факс. (046) 262-545
www.ohrid.gov.mk

Право на учество

Член 3

Право на учество на јавниот повик има организација или институција која ги исполнува следните услови:

- да нуди услуги на територијата на општина Охрид;
- да се регистрирани согласно Закон;
- да поседуваат решение издадено од страна на Министерство за образование на РМ за верификација на институција за образование на возрасните за реализација на посебната програма Личен асистент на лица со попреченост
- самостојно да ја реализираат програмата за обука на Личен асистент на лица со попреченост и тоа преку практичен и теоретски дел
- да спроведуваат активности од областа на социјалната заштита најмалку една година;

Начин и постапка

Член 4

По однос на јавниот повик потребно е да се достави следната документација:

- Писмо за намери (во кое избраната организација или институција се обврзува да ги ангажира лицата кои ќе се стекнат со сертификат;
- Програма за работа на организацијата/институцијата;
- Програма за образование на возрасните за обука на Личен асистент на лица со попреченост;



Општина Охрид
Градоначалник

- Изјава потпишана од одговорното лице на организацијата/институцијата дека добиените средства од општина Охрид ќе се користат наменски, исклучиво за целите на програмата за реализација на обуката за лична асистенција на лица со попреченост, притоа да превземе одговорност да обезбеди лична асистенција на лица со попреченост без притоа да им се наплаќа надоместок на корисниците на услугата кои мора да се жители на општина Охрид;
- Правилник донесен од одговорното лице на организацијата кој ќе ги пропишува условите и начинот на избор на лицата кои ќе имаат можност да се обучат и да се стекнат со сертификат притоа водејќи сметка процесот за избор да биде транспарентен и право на обука да имаат сите граѓани жители на општина Охрид а предност да се даде на невработени лица. Правилникот треба да дефинира и спроведување на активноста како и критериумите кои од корисниците на услугата – лична асистенција на организацијата ќе се бараат да бидат исполнети;
- Тековна состојба да не е постара од 6 месеци;
- Решение издадено од страна на Министерство за образование на РМ за верификација на институција за образование на возрасните за реализација на посебната програма Личен асистент на лица со попреченост

Пријавите со документите се доставуваат по пошта во затворен плик на адреса: **Општина Охрид ул. „Димитар Влахов“ бр.57 – Охрид со назнака „ За финансиска поддршка на организација/институција која ќе спроведе обука на лица кои ќе се стекнат со сертификат за Личен асистент на лица со попреченост“**, или лично во архивата на општина Охрид.

Нема да бидат разгледувани пријави: доставени по истекот на рокот на Јавниот повик, пријави доставени по електронска пошта и нецелосни пријави без приложени документи кои задолжително се бараат.

Член 6

Доставените пријави по јавниот повик „ финансиска поддршка на организација/институција која ќе спроведе и води процес за обука на лица кои ќе се стекнат со сертификат за Личен асистент на лица со попреченост“ ги разгледува Комисија која ја формира Градоначалникот на Општина Охрид во состав од 3 (три) члена од редот на вработените во општинската администрација. Еден од членовите на комисијата се именува за претседател.

Мандатот на членовите на Комисијата е 1 (една) година, со можност за повторно именување.

Градоначалник

Димитар Влахов бр.
57
6000 Охрид

Тел. (046) 262-469
Факс. (046) 262-545
www.ohrid.gov.mk



Член 7

Комисијата за отварање, разгледување, и одлучување по пристигнати пријави на Јавниот повик за финансиска поддршка на организација/институција која ќе спроведе и води процес за обука на лица кои ќе се стекнат со сертификат за Личен асистент на лица со попреченост ќе работи во полн состав.

Комисијата за својата работа води Записник.

Комисијата од пристигнатите пријави утврдува ранг листа и му ја доставува на Градоначалникот на разгледување и одлучување.

Градоначалникот врз основа на доставената ранг листа, донесува Одлука за избор.

Одлуката за избор ќе биде објавена на веб страната на Општина Охрид (www.ohrid.gov.mk).

Против Одлуката на Градоначалникот може да се поднесе приговор во рок од 8 (осум) дена од денот на известувањето за извршениот избор.

Приговорот се поднесува до Градоначалникот на Општина Охрид.

По поднесениот приговор Градоначалникот формира комисија од три члена во која задолжително членува претседателот на стручната комисија задолжена за спроведување на јавниот повик. Оваа комисија е должна во рок од три дена да ги разгледа наводите во приговорот, да изврши проверка и на Градоначалникот да му предложи дали приговорот да биде прифатен или отфрлен. Градоначалникот донесува решение согласно предлогот на комисијата.

Критериуми за оценување

Член 8

Согласно Правилникот за начинот, критериумите и постапката за финансиска поддршка на организација/институција која ќе спроведе и води процес за обука на лица кои ќе се стекнат со сертификат за Личен асистент на лица со попреченост, секој член на Комисијата има право да додели поени по сопствено убедување врз основа на следните критериуми:

- Портфолио на организацијата/институцијата која се пријавува на јавниот оглас во кое јасно се гледа нивниот придонес и работа во активности од областа на социјалната заштита и притоа имаат искуство во работа со лица со потешка и најтешка телесна попреченост, најмалку 1 година; – 20 поени;
- нудат услуги на територијата на Општина Охрид – 5 поени;

Градоначалник

Димитар Влахов бр.
57
6000 Охрид

Тел. (046) 262-469
Факс. (046) 262-545
www.ohrid.gov.mk



**Општина Охрид
Градоначалник**

- Програмата која е подготвена за работа е во согласност со стретешките цели и определби на општина Охрид – 5 поени;
- Уредно изготвен Правилник донесен од одговорното лице на организацијата/институцијата кој ќе ги пропишува условите и начинот на користење на средствата кои се побаруваат од општина Охрид – 15 поени ;
- да поседуваат решение издадено од страна на Министерство за образование на РМ за верификација на институција за образование на возрасните за реализација на посебната програма Личен асистент на лица со попреченост; 10 поени

Градоначалник

Димитар Влахов бр.
57
6000 Охрид

Тел. (046) 262-469
Факс. (046) 262-545
www.ohrid.gov.mk

Вкупниот број на поени кој може да го добие организацијата апликант изнесува 55 поени. За комисијата да предложи до Градоначалникот да склучи договор со определена организација таа треба да освои минимум 30 поени.

Комисијата врз основа на овие критериуми ќе достави мислење до Градоначалникот на општина Охрид, кој пак ќе донесе одлука за избор на организација/институција која ќе спроведе и води процес за обука на лица кои ќе се стекнат со сертификат за Лицен асистент со попреченост.

Завршни одредби

Член 9

Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето.

